

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 23 став (1) точка 2 алинеја 1 од Статутот на Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 година и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година и член 23 став (7) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 116/19 и 93/21) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на **xx октомври 2022 година**, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Со ова решение престанува да важи Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-262/14 („Службен весник на Република Македонија“, бр.1/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.291/21), издадено на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, со седиште на ул. Индустриска бр.27 Раброво, Валандово, за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС“.
2. Ова решение се доставува до Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“, и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 11 октомври 2022 година.

Образложение

Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, е носител на Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр.08-262/14 („Службен весник на Република Македонија“, бр.1/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.291/21) и Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, УП1 бр.08-263/14 („Службен весник на Република Македонија“, бр.1/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.291/21).

Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: МЕМО ДООЕЛ Скопје) на 27 септември 2022 година, до Регулаторна комисија за енергетика достави Известување бр. 10-3484/2 од 26 септември 2022 година, со кое известува дека на ден 19 септември 2022 година, повластениот производител Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово до МЕМО ДООЕЛ Скопје доставил Раскинување на Договор за откуп на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија бр.11-350 од 23 јануари 2015 година за централата „СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС“, со кое еднострано го раскинува Договорот согласно член 193 став 5 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), член 29 став 3 од Правилата за пазар на

електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.173/18 и 222/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 279/19) и член 19 од Договорот заклучно со 10 октомври 2022 година во 24:00 часот. Во известувањето е наведено дека со стапувањето во сила на едностраниот раскин на договорот, МЕМО ДООЕЛ Скопје ќе престане да ја откупува електричната енергија и нема да биде повеќе балансно одговорна страна на овој производител.

Регулаторната комисија за енергетика согласно член 23, став (3) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа изготви Предлог решение за престанок на важење на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија. Предлог - решението, согласно Решение за свикување на подготвителна седница бр.02-xxx/1 од xx септември 2022 година, беше предмет на расправа на подготвителната седница која се одржа на xx септември 2022 година. На подготвителната седница немаше забелешки по предлог - решението од страна на присутните.

Согласно член 20 став (1) точка 3 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа, статусот повластен производител престанува да важи со одземање на статусот повластен производител од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

Согласно член 23 став (1) точка 4 од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа Регулаторната комисија за енергетика отпочнува постапка за одземање на статусот на повластен производител ако повластениот производител го раскине договорот за откуп на електрична енергија по повластени тарифи склучен со Операторот на пазар на електрична енергија.

Согласно член 23 став (7) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа Регулаторната комисија за енергетика донесува решение за престанок на решението за стекнување на статус на повластен производител и одлука за престанок на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр. 08-262/14
xx октомври 2022 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

Изготвил: Анастасија Стефановска Ангеловски
Контролирал : Марија Николска
Елизабета Арсова